



Врз основа на член 7 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 10, 22 и 41 од Законот за Град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/04),

**ГРАД СКОПЈЕ**  
Објавува

## **ЈАВЕН ПОВИК**

**за реализација на проектни активности предвидени во проектот ROCK (Регенерација и оптимизација на културното наследство во креативните градови), финансиран преку програмата Хоризонт 2020 на Европската Унија**

### **I**

За остварување на предвидените активности во проектот ROCK (Регенерација и оптимизација на културното наследство во креативните градови), Град Скопје распишува Јавен повик за прибирање понуди за планирање и реализација на организациони, маркетинг и промотивни активности.

### **II**

На Јавниот повик имаат право да учествуваат установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни лица.

Апликантите треба да достават портфолио на реализирани проекти во последните 4 години во областите наведени во член III од овој Повик, технички, просторни, организациони и кадровски капацитети.

### **III**

Активностите коишто треба да ги реализира апликантот согласно налог на Град Скопје, а во рамките на проектот ROCK се:

- Настани (изложби, работилници, форуми и сл.);
- Јавни предавања и презентации;
- Уметнички инсталации;
- Промоција;
- Публикации;
- Преводи;
- Продукција на видео и презентации;

#### IV

Пријавите треба да се достават до Архивата на Град Скопје, по пошта или лично на адреса Бул. „Илинден“ бр. 82, Скопје.

#### V

Јавниот повик важи за апликанти кои се со регистрирана дејност во Град Скопје.

#### VI

Јавниот повик трае од 20.10.2020 до 27.10.2020 година, односно, 7 календарски дена од денот на објавувањето на официјалниот веб портал на Град Скопје [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk)

**Напомена: Електронските пријави со непотполни податоци и нецелосна документација нема да бидат разгледувани.**

Резултатите од Јавниот повик ќе бидат објавени на официјалниот веб портал на Град Скопје [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk)

**Град Скопје**